



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

Број 1003– 417/8
Скопје, 20.11.2007 година

**ДО
СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ**

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија за 2006 година, на сметката приходи наплатени од органи кои се прикажани на страниците 4 и 5.
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена согласно член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 9 од Законот за државна ревизија.
3. Извршена е ревизија и издаден е извештај со мислење со резерва за финансиските извештаи на Служба за општи и заеднички работи за годината која и претходи на годината која е предмет на оваа ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој Извештај, застапувано од:
 - Горан Минчев - директор до август 2006 година и
 - Васе Донеvски - директор од август 2006 година
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на страните од 1 до 3, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е планирана и извршена во периодот од 29.08 до 21.09.2007 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија.
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај е да овозможи ревизорот да го изрази мислењето:
 - дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива и
 - дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.
9. Ревизијата е извршена во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој Конечен извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека спроведената ревизија ни обезбедува разумна основа за изразеното мислење.
10. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2006 година дадени како составен дел на овој Конечен извештај, ревизијата го утврди следното:

10.1. Неправилности во искажување на билансните позиции

- 10.1.1. Врз основа на меѓународните стандарди за ревизија 500 Ревизорски докази и 505 Екстерни конфирмации од страна на ревизијата беа испратени конфирмации до комитентите заради обезбедување на достатни соодветни ревизорски докази за состојбата на побарувањата. За неплатените побарувања во вкупен износ од 7,020 илјади денари беа испратени 11 конфирмации, кои опфаќаат 62% од побарувањата. Од испратените конфирмации до денот на ревизијата добиени се одговори од 2 комитенти (18 % од испратените конфирмации), од кои двете конфирмација во износ од 391 илјади денари ја потврдија сметководствената состојба (5,6 % од испратените конфирмации). Поради малиот број на добиени одговори ревизијата не се увери во реалноста и објективноста на прикажаните побарувања во Билансот на состојба.
- 10.1.2. Врз основа на меѓународните стандарди за ревизија 500 Ревизорски докази и 505 Екстерни конфирмации од страна на ревизијата беа испратени конфирмации до комитентите заради обезбедување на достатни соодветни ревизорски докази за состојбата на обврските. За неизмирените обврски во вкупен износ од 21,945 илјади денари беа испратени 6 конфирмации, кои опфаќаат 71% од обврските. Од испратените конфирмации до денот на ревизијата добиени се одговори од 5 комитенти (83 % од испратените конфирмации), од кои само една конфирмација во износ од 599 илјади денари ја потврдија сметководствената состојба (4% од испратените конфирмации). Останатите добиени конфирмации не ја потврдуваат состојбата во износ од 1,383 илјади денари (8,8% од вкупниот износ на пратените кофирмации. Поради тоа ревизијата констатира дека обврските кон добавувачите во Билансот на состојба се нереално прикажани.
11. Според наше мислење, освен во наодите изнесени во точката 10.1, финансиските извештаи за сметката приходи наплатени од органи на Служба за општи и заеднички работи за 2006 година вистинито и објективно ја искажуваат

финансиската состојба и резултатот од финансиските активности во однос на важечката законска регулатива.

12. Според наше мислење остварено е законско и наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи.
13. Преземени се мерки за спроведување на препораките дадени во ревизорскиот извештај за 2005 година.

Скопје, 19/11/2007 година

Овластен државен ревизор

Служба за општи и заеднички работи
Приходи наплатени од органи
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2006 година

Опис	Образложение	во 000 денари	
		2006	2005
Приходи			
Неданочни приходи	3.1.	48,860	84,502
Вкупно приходи		48,860	84,502
Расходи			
Тековни расходи			
Стоки и услуги	3.2.1	45,050	78,130
Вкупно тековни расходи		45,050	78,130
Капитални расходи			
Капитални расходи	3.3	298	0
Вкупно капитални расходи		298	0
Вкупно расходи		45,348	78,130
Остварен вишок на приходи		3,512	6,372

**Служба за општи и заеднички работи
Приходи наплатени од органи
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ**

Опис	Образло- жение	во 000 денари	
		2006	2005
Актива			
Тековни средства			
Парични средства	4.1.1	3,423	5,338
Побарувања	4.1.2	11,024	10,858
Побарувања од вработените	4.1.3	59	308
Побарувања од државата и други институции		0	1,037
Активни временски разграничувања	4.1.4	22,834	4,459
Вкупно тековни средства		37,340	22,000
Вкупна актива		37,340	22,000
Пасива			
Тековни обврски			
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.2.1	21,945	4,459
Обврски спрема државата и други институции	4.2.2	889	0
Финансиски и пресметковни односи	4.2.3	344	3
Пасивни временски разграничувања	4.2.4	14,162	17,538
Вкупно тековни обврски		37,340	22,000
Вкупна пасива		37,340	22,000